

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Операција на вродена аномалија расцеп на усна и непце Клиничка патека

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ денови (7-10) дена

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

	ДА	НЕ	ПОТПИС
ПРИЕМ ВО АМБУЛАНТА			
Евидентиран прием на болниот во амбуланта	ЗА	ЗА	
Амбулантски третман	ДР	ДР	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Стандард за прием на болниот во амбуланта	МС	МС	
Стандард за нега – учествување при преглед	МС	МС	
Дг и потпис на запис за прием со терапија	ДР	ДР	
Објаснување на процедурата на пациентот	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност (старател)	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед	АНЕСТ	АНЕСТ	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот	МС	МС	
Стандард за болничар- преим на болниот	БОЛ	БОЛ	
Евалуација на предоперативни иследувања*	ДР	ДР	
Оформување на историја на болеста	ДР	ДР	
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА**	АНЕСТ	АНЕСТ	
Протокол- на дијагностички процедури	ДР	ДР	
Протокол- план за терапија	ДР	ДР	
Препишување на лекарства	ДР	ДР	
Запознавање со текот на анестезијата	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување на согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - подготовка на болниот	БОЛ	БОЛ	

* доколку се амбулантски проследени, по приемот не се повторуваат - ортодонтска терапија – според конкретниот случај - педијатриски преглед			
**проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА			
ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Преглед на анализи- преглед пред операција	ДР	ДР	
Стандард за бол. - пац. прифатен и подготвен	БОЛ	БОЛ	
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Асистенција при операција- прв асистент	ДР	ДР	
Асистенција при операција- втор асистент	ДР	ДР	
Учество -инструментирање при операција	МС	МС	
Оперативен зафат според протоколот	ДР	ДР	
Стандард за надзор при будење	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - учество при операција	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС – учество при анестезија и надзор при будење	МС	МС	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
	ДА	НЕ	ПОТПИС
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Мерење на витални функции	МС	МС	
Стандард за болничка нега	БОЛ	БОЛ	
Контрола по хируршки зафат и клинички прегледи	ДР	ДР	
Палатинален јодоформ дрен тампон и тоалета	ДР	ДР	
Преврска на рана	ДР	ДР	
Апликација на препишани медикаменти	МС	МС	
ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО			
Оцена на општата состојба и лекувањето	ДР	ДР	
Стандард за бол. - тоалета , припрема за дома	МС	МС	
Упатства за дома*	ДР	ДР	
Стандард ЗН - активности при отпуст	БОЛ	БОЛ	
Административен испис	ЗА	ЗА	
Припрема на здравствена документација и DRG	МС	МС	
*Советување на пациентот за домашно лекување, исхрана, одржување на хигиена, повторни контролни прегледи			

Легенда: **ДР** - лекар специјалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **СЕС**- медицинска сестра;
ТЕХН - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

Протокол - план на дијагностички иследувања
анамнеза
Клинички преглед
Лабораториски наоди
Педијатриски преглед

Протокол - план за терапија
Антибиотски третман
Хируршко затварање на расцепот на усната или непцето со методи на избор на хирургот според состојбата и условите.
Антипиретска и аналгетска терапија

Административен испис
Испис на болниот и врачување на документи
Наплата на партиципација
Архивирање на здравствената документација

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТПАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија